

13 јануари 2022

Follow @MKDmk

Like 121K



Gulf БЕНЗИНСКИ СТАНИЦИ ВО

- ▼ [Македонија](#)
- ▼ [Спорт](#)
- ▼ [Свет](#)
- ▼ [Забава](#)
- ▼ [Култура](#)
- ▼ [Кујна](#)
- [Фото](#)
- ▼ [77НОВИ / 24h](#)
- [Контакт](#)
  
- [Црна хроника](#)
- [Колумни](#)
- [Автомобилизам](#)
- [Видео](#)

**CROCARE** Единствени на пазарот со покривање за болничко лекување поради Covid-19 до 5.000 ЕУР

Вашето здравје е наша грижа!

**CROATIA** осигурување

**POLICE sport** BOOST YOUR BEST

**EAST GATE MALL**

## ЗНМ формираше секција на млади новинари


По иницијатива на група на млади новинари од повеќе различни медиуми денеска беше формирана секција на млади новинари при ЗНМ. На состанокот на кој имаше четириесетина учесници се дебатираше кои ќе бидат приоритетите и целите на оваа секција во 2022 година. Вмрежување меѓу редакциите, подобрување на социоекономскиот статус на младите новинари, надградување на вештините за напредно известување и почитување на стандардите во новинарската фела беа дел од темите за кои се разговараше на форумот.



Целта на формирањето секцијата пред се е да се афирмира новинарството како атрактивна професија, од причина што денес има се помалку интерес за истата и многу редакции се соочуваат со сериозен проблем да најдат новинари. Освен ова, со секциите се цели кон градење на поголема солидарност во новинарската професија и на дополнително надградување на знаењата како професионалци во секторот. Покрај популаризацијата, секцијата во иднина, преку градење на капацитетите ќе им овозможи на младите новинари да добијат не само можност да слушнат искуства од други медиуми и историски преглед како се менувале работите, но и околу професионалните стандарди и црвените линии во професијата.

Како една од стратешките цели на ЗНМ од особена важност е градењето на капацитетите и унапредувањето на условите за работа во редакциите како и подобрувањето на соработката на младите новинари со своите поискусни колеги во редакциите. Таквата соработка ќе придонесе за поактивно вклучување на младите во креирањето на професионален амбиент за работата на новинарите.

На настанот поздравни обраќања имаа Младен Чадиќовски, претседател на ЗНМ, Сашка Цветковска, координатор на иницијатива за формирање на Секција на млади новинари при ЗНМ и Драган Секуловски, извршен директор на ЗНМ кој ја претстави целта за формирањето на секцијата на млади новинари.



Recommend 3

Tweet



Нашата редакција е членка на Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ), со што целосно се залагаме за почитување на етиката и професионалните стандарди во известувањето. СЕММ е тело за саморегулација во медиумите и е орган што ги разгледува и одлучува по жалбите во однос на известувањето на медиумите.

## Сподели

Share 3

Tweet



## Политика

[За преговорите на Македонија нема рокови, но...](#)  
[Игор Бимбилоски избран за нов член на Извршниот...](#)  
[Пристапниот процес на Македонија во ЕУ треба да...](#)  
[Ковачевски повика на вакцинација, но вели дека не...](#)  
[Османи му одговори на Димитров: Моите позиции за...](#)  
[Николоски: Димитров потврди дека власта...](#)


## Објавено на

15 Декември 2021 - 22:06

## Поврзани содржини



[ЗНМ бара Обвинителството да ја отфрли кривичната пријава за Момировски и Милосављевиќ](#)



[Условна казна затвор за коментар со омраза на Фејсбук страницата на ЗНМ](#)



[Отпуштени шестмина вработени во ТВ Алфа, ЗНМ и ССНМ велат судот ќе ги препознае незаконските откази](#)



[На правецот Дебар – Маврово се вози по помошен пат, дупката длабока 20 метри се пополнува со песок](#)  
[Повеќе](#)